

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 23

Вторник, 22 октомври 2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
468. Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица	2	470. Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град Струмица	3
469. Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица	2	471. Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град Струмица	3

468.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање втора јавна анкета и
јавна презентација за измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град
Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 48.782,89 м² кој граничи:

- од север оска на Улица „Број 17“;
- од исток оска на Улица „Број 3“;
- од југ оска на улица „Број 1“;
- од запад оска на улица „Број 15“.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 28.10.2019 год. до 04.11.2019 год., а втората јавна презентација ќе се одржи на ден 30.10.2019 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7899/2
18.10.2019 год
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

.....

469.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање втора јавна анкета и
јавна презентација за измена и
дополнување на Детален урбанистички
план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град
Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 37.078,93 м² кој граничи:

- од исток оска на Улица „Број 14“;
- од југ оска на Улица „Број 17“;
- од запад оска на улица „Број 2“;

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 28.10.2019 год. до 04.11.2019 год., а втората јавна презентација ќе се одржи на ден 30.10.2019 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-7900/2 Општина Струмица
18.10.2019 год Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

470.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и

16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на втора јавна анкета и
јавна презентација за Измена и
дополнување на Деталниот
урбанистички план за дел од блок 36 -
УЕ 5 на град Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета за Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 36 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 48.782,89 м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот;
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 28.10.2019 год. до 04.11.2019 год., а втората јавна презентација на ден 30.10.2019 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-7899/3 Општина Струмица
18.10.2019 год Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

471.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за
спроведување на втора јавна анкета и
јавна презентација за Измена и
дополнување на Деталниот
урбанистички план за дел од блок 37 -
УЕ 5 на град Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета за Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 37 - УЕ 5 на град Струмица, Општина Струмица со површина од 37.078,93 м² во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,

- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот;

- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 28.10.2019 год. до 04.11.2019 год., а втората јавна презентација на ден 30.10.2019 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7900/3 Општина Струмица
18.10.2019 год Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.